

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Хакики Мумин од с. Челопек, Брвеница УП2 09-260/22 од 14 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1249 од 22 ноември 2022 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1249 од 22 ноември 2022 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје Електродистрибуција да постапи согласно барањето на жалителот.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Хакики Мумин од с. Челопек, Брвеница до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-260/22 од 14 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1249 од 22 ноември 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за деловен објект.

Жалителот потенцира дека барањето е за деловен објект, а се бара приклучокот да биде со третман на изолиран потрошувач при што жалителот би изградил сопствена ТС 20/0,4kV 50KVA согласно доставена Еднополна шема од 39,56kW моќност. Жалителот би изградил и среднонапонски вод кој би се приклучил на среднонапонскиот вод кој поминува низ неговиот плац.

Според Електродистрибуција – план на надлежните служби на КЕЦ Тетово е во тој дел да биде изградена нова трафостаница од која би се напојувале и потенцијалните баратели. Местото не е урбанизирано (делот каде се наоѓа барателот е моментално сеуште во постапка). Понудените локации за изградба на трафостаница се во приватен дел и не ги исполнуваат потребите за градба на трафостаница.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 3 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-260/22 од 14 декември 2022 година со прилог:
 - Полномодно од жалителот за Љупче Узуновски од Скопје
 - Барање за согласност за приклучување од 14 ноември 2022 година
 - Еднополна шема

- Мислење за добивање на одобрение за градба бр. 11-847/2 од 8 октомври 2021 година на КЕЦ Тетово
 - Одобрение за градење
 - Извод од урбанистички план
 - Приговараното Решение за одбивање
 - Решение за одбивање на Приговор УП2 бр. 09-165/22 од 31 октомври 2022 година
2. Одговор на приговор и дополнителни докази од 26 декември 2022 година со прилог:
- GIS скица
 - Имотен лист бр. 1741 за КП бр. 704/1, КО Брвеница-вонград

и на седницата беше заклучено Приговорот да се разгледува на наредната седница со физичко присуство на двете страни.

На седница одржана на 11 јануари 2023 година присутните ги изнесоа следните наводи:

Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека во тек е изработка на донесување на урбанистичкиот план, по чие донесување ќе се знае финална локација за изградба на потребната трафостаница

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–260/22
23 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски